



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни изданија и огласи 161-13-602-31

Среда, 25 август 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. XXI

Цена на овој број е 90.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 1.800.— дин. а за странство 3.500.— динари — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошта: факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661. Служба за претплата 51-732 и Пропаганда служба 51-671

707.

Врз основа на членот 45 став 4 од Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65) и членот 15 став 2 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65), во спогодба со сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за финансии пропишува

## УПАТСТВО

### ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ НА МАЛО И ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ И ОСЛОБОДУВАЊА

#### I. ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИИ ЗА ПРОМЕТОТ И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ НА МАЛО

##### 1. Пресметување на данокот на промет кај трговските организации на мало

1. Трговските организации и другите работни организации што продаваат стоки што подлежат на плаќање на данок на промет на стоки на мало (во понатамошниот текст: трговските организации) се должни во своето книговодство и со посебни вонкниговодствени евиденции да обезбедат континуирано водење на:

1) сите купувања (набавки) на стоки, вклучувајќи ги и залихите затечени на денот на влегувањето во сила на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, по продажната цена без данокот на промет;

2) пресметаниот данок на промет на стоки на мало по определените стопи на сојузниот, републичкиот и општинскиот данок на промет на стоки на мало, на стоките од овој став под 1;

3) вредноста на стоките од овој став под 1 по продажната цена која во себе ги содржи и пресметаните даноци од овој став под 2;

4) остварениот целокупен промет по: наплатената реализација, вредноста на стоките дадени без надоместок и вредноста на стоките земени за сопствена потрошувачка или употреба, кои вредности содржат и данок на промет;

5) пресметаниот данок на промет на наплатената реализација, на вредноста на стоките дадени без надоместок и вредноста на стоките земени за сопствена потрошувачка или употреба.

Податоците од одредбите под 1, 2 и 3 на ставот 1 од оваа точка трговските организации се должни да ги обезбедат групирани по видовите стоки што им подлежат на еднакви стопи на данокот на промет на стоки на мало, а за стоките што не подлежат на плаќање на данок на промет, само податоците од одредбата под 1 на ставот 1 од оваа точка.

2. Трговските организации што продаваат стоки на мало а кои во свој состав имаат деловни единици — продавници (во понатамошниот текст:

продавниците), се должни за секоја продавница во рамките на своите евиденции да ги обезбедат следните податоци за залихите и за испорачаните стоки на продавницата:

1) за вредноста на тие стоки по продажната цена без данок на промет;

2) за износот на пресметаниот данок по определените стопи на сојузниот, републичкиот и општинскиот данок на промет;

3) за продажната цена на стоките со пресметаните даноци на промет.

Податоците од одредбите под 1, 2 и 3 на ставот 1 од оваа точка трговските организации се должни да ги обезбедат групирани на начинот пропишан во точката 1 став 2 на ова упатство.

Трговските организации од ставот 1 на оваа точка се должни да обезбедат податоци и за целокупната наплатена реализација за секоја продавница.

3. Пресметувањето на сојузниот, републичкиот и општинскиот данок на промет од точката 1 под 2 и од точката 2 под 2 на ова упатство се врши посебно по определените даночни стопи врз истата даночна основица — продажната цена која во себе не содржи и данок на промет.

4. Евиденциите од точ. 1 и 2 на ова упатство служат за контрола на правилноста на утврдувањето на основицата и пресметката на данокот на промет, а кај трговските организации што не се во можност извршениот промет да го регистрираат одвоено по групите стоки што им подлежат на еднакви стопи на данок на промет, служат уште и за утврдување на просечната стопа на данокот на промет по која ќе се врши пресметувањето на овие даноци врз вкупно извршениот промет.

5. Начинот на водењето на евиденциите од точ. 1 и 2 на ова упатство го утврдува стопанската односно друга работна организација што се смета за продавач на стоки подложни на плаќање данок на промет на стоки на мало, во смисла на членот 3 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет.

За начинот на водењето на евиденцијата и за прометот и данокот на промет, организацијата од ставот 1 на оваа точка е должна да ја извести Службата на општественото книговодство.

6. Заради впростување на техницката на пресметувањето и наплатувањето на данок на промет на стоки на мало, трговските организации, согласно членот 7 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, ќе го пресметуваат овој данок од вкупната продажна цена која во себе содржи и сојузен и републички и општински данок на промет, со примена на соодветната стопа на секој од овие три видови данок, откако претходно пропишаните даночни стопи ќе се пресметаат во стопи „од сто“ (на две децимали) по следната формула:

$100 \times \text{пропишаната стопа на сојузниот (односно републичкиот, односно општинскиот) данок}$

$(100 + \text{збирот на сите три стопи})$

На пример, ако пропишаните стопи на данокот на промет изнесуваат: за сојузниот данок 12%, за

републичкиот данок 2% и за општинскиот данок 6% (што сочинува вкупно 20%), пресметаните стопи „од сто“ изнесуваат:

$$1) \text{ за сојузниот данок: } \frac{100 \times 12}{(100 + 20)} = 10\%$$

$$2) \text{ за републичкиот данок: } \frac{(100 + 20)}{100 \times 2} = 1,67\%$$

$$3) \text{ за општинскиот данок: } \frac{(100 + 20)}{100 \times 6} = 5\%$$

а збирната стопа „од сто“ за сите три даноци 16,67%

7. Трговските организации што вршат продажба на стоки кои подлежат на еднакви стопи на данок на промет на стоки на мало ќе го пресметуваат и плаќаат данокот на промет (сојузен, републички и општински) од вкупната наплатена реализација со примена на даночните стопи „од сто“ утврдени со примена на формулата од точката 6 на ова упатство.

На начинот предвиден во ставот 1 од оваа точка ќе постават и оние трговски организации што вршат продажба на стоки подложни на плаќање данок на промет по различни стопи, а кои ја имаат така организирано продажбата посебно да ја регистрираат продажбата по видовите стоки што подлежат на еднакви стопи на данок на промет, со тоа што предвидената постапка ја применуваат одвоено за секој од тие видови стоки.

8. Трговските организации што вршат продажба на стоки подложни на плаќање данок на промет по повеќе различни стопи на овој данок, а кои со оглед на начинот на вршењето на таа продажба не се во можност да ја регистрираат продажбата на стоките одвоено по различни даночни стопи, ќе го пресметуваат данокот на промет по просечните стопи (одвоено за сојузниот, одвоено за републичкиот и одвоено за општинскиот) врз целокупниот извршен промет кој во себе ги содржи и сите овие три даноци на промет.

Просечните стопи на данокот на промет се пресметуваат врз основа на податоците од евиденциите предвидени во точката 1 односно во точката 2 на ова упатство, и тоа:

1) организациите од точката 1 на ова упатство ги утврдуваат просечните стопи што ѝ одговараат на структурата на вкупно расположивите стоки за продажба (набавени и на залиха);

2) организациите од точката 2 на ова упатство ги утврдуваат просечните стопи одвоено за секоја продавница, што ѝ одговараат на структурата на расположивите стоки за продажба во секоја продавница (испорачани од страна на централата на трговската организација и на залиха во продавницата).

Просечните даночни стопи од ставот 2 на оваа точка одвоено за секој вид данок на промет (сојузен, републички и општински) ќе се утврдат, согласно членот 7 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, на тој начин што вкупниот износ на данокот пресметан на начинот од одредбата под 1 односно под 2 на ставот 2 од оваа точка за периодот од 1 јануари до крајот на последниот месец за кој се врши пресметувањето ќе се помножи со 100 и ќе се подели со вкупната продажна цена за истиот временски период во која се содржани сите три видови данок на промет. Просечната даночна стопа треба да се пресмета на најмалку две децимали.

По исклучок од одредбата на ставот 3 од оваа точка, во 1965 година како почеток на пресметковниот период нема да се зема 1 јануари туку датумот на пописот извршен според членот 17 од Уредбата за начинот на формирањето на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65).

9. При пресметувањето на данокот на промет според точ. 7 и 8 на ова упатство трговските организации се должни во наплатената реализација

да ја вклучат, покрај продажбата за готово, уште и реализацијата по чековите, вирмаанските налози, како и вредноста по продажната цена (вклучувајќи ги и даноците на промет) на стоките што се земени за сопствена потрошувачка или употреба и стоките што се дадени без надоместок.

10. За данокот на промет утврден на начинот пропишан во точ. 7 и 8 на ова упатство трговските организации се должни да составуваат месечни и годишни пресметки на данокот на промет на стоките на мало и врз основа на нив да ги пресметуваат и уплатуваат аконтаците како и вкупните обврски во врска со овој данок утврдени со завршната сметка.

Трговските организации што покрај годишна инвентура вршат и инвентура во текот на годината, можат пресметувањето на данокот на промет опфатено со периодот помеѓу инвентурите да го извршат конечно според состојбата утврдена со инвентурата.

Трговските организации од точката 7 на ова упатство составуваат месечни пресметки на данокот на промет според образецот ДП-1, кој е напечатен кон ова упатство и негов е составен дел.

Трговските организации од точката 8 на ова упатство составуваат месечни пресметки на данокот на промет одвоено за секоја продавница според образецот ДП-2, кој е напечатен кон ова упатство и негов е составен дел.

Трговските организации од точката 7 на ова упатство ѝ поднесуваат месечни пресметки на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиросметка.

Трговските организации од точката 8 на ова упатство ѝ поднесуваат по еден примерок од месечната пресметка за секоја продавница на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која трговската организација има жиросметка, а вториот примерок на оние организациони единици на Службата на општественото книговодство што се надлежни за седиштата на секоја продавница.

## 2. Пресметување на данокот на промет кај трговските организации на големо и кај производителските организации, кај надворешно-трговските организации и банките

11. Трговските и други работни организации што вршат промет на стоки на начинот предвиден за вршење промет на големо, како и производителските организации, се должни за секоја продажба на стоки да издадат фактура (сметка).

Врз основа на секоја издадена фактура организациите од ставот 1 на оваа точка се должни во своето книговодство и во другите вонкниговодствени евиденции да го евидентираат пресметаниот данок на промет според тарифните броеви и определените даночни стопи. Покрај оваа збирна евиденција, а согласно со одредбите од членот 57 од Основниот закон за данокот на промет, тие се должни да водат и аналитички евиденции за распределбата на пресметаниот данок на промет по републиките спрема седиштето на купувачот.

Овие евиденции ги содржат следните податоци по републиките: 1) вредност на стоките по продажната цена без данок на промет (даночна основица); 2) тарифен број од тарифата и даночна стопа; 3) износ на пресметаниот данок на промет и 4) вкупна вредност на продадените стоки со данокот на промет. Ако за даночна основица на одделни производи е определена единица на мера, покрај вредноста е определена единица на мера, покрај вредноста на стоките ќе се внесат податоци и за количината на продадените стоки по единица на мера.

Месечното пресметување на данокот на промет овие организации ќе го вршат на тој начин што коефициентот утврден со последната периодична пресметка или со завршната сметка од односот на наплатената реализација спрема фактурираната реализација, ќе го применат врз вкупниот износ на пресметаниот данок за одделни републики. Ако овие организации имаат во својата евиденција точни податоци за наплатената реализација, нема да го при-

менуваат коефициентот, туку данокот ќе го пресметуваат според податоците од евиденцијата.

Покрај податоците за пресметаниот данок според фактурираната реализација, во збирната евиденција посебно ќе се внесуваат податоците за пресметаниот данок на производите подложни на данок што се замени за сопствена потрошувачка или употреба, како и на производите дадени без надоместок. Даночната основица за овие производи ќе се утврди според одредбите од членот 29 на Основниот закон за данокот на промет. Износот според овој став на пресметаниот данок ќе се внесе во посебната евиденција на републиката на чија територија е седиштето на даночниот обврзник и ќе се уплати по месечната пресметка во целина без примена на коефициентот на наплатената реализација.

Организациите споменати во оваа точка ќе водат во своето книговодство посебна евиденција за пресметаниот и уплатениот данок кај царинарницата при увозот на стоки за сопствена потрошувачка.

12. Надворешнотрговските организации, трговските организации на големо и банките, што се обврзници на сојузен данок на остварените надоместоци за услугите, се должни во своето книговодство и во другите вонкниговодствени евиденции да обезбедат евиденции за извршените услуги односно за остварената разлика во цената и за другите надоместоци по определените даночни основици и пропишаните даночни стопи.

13. Организациите наведени во точ. 11 и 12 на ова упатство ја составуваат месечната пресметка на данокот на промет според образецот ДП-3, кој е напечатан кон ова упатство и негов е составен дел.

### 3. Заеднички одредби

14. Пресметката на данокот на промет на стоки на мало и на сојузниот данок на надоместоците за услугите според завршната сметка мора да ги содржи основните податоците предвидени за месечните пресметки во точ. 10 и 13 на ова упатство.

Оваа пресметка, покрај податоците под ставот 1 на оваа точка, мора да содржи и рекапитулација на остварениот промет и на пресметаниот данок на промет по одделни тарифни броеви, по различни даночни стопи и различни даночни основици.

15. Заради овозможување ефикасно вршење внатрешна и надворешна контрола, трговските и другите работни организации се должни сите фактури и други исправи за набавката на стоки, како и калкулациите со кои се утврдуваат продажните цени, односно комисиските записници за промените на продажните цени, да ги средат и чуваат со другата книговодствена документација и со евиденцијата за набавките (влезот) на стоките.

16. Данокот на промет се уплатува на сметките определени со Наредбата за уплатата на приходите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 31/65 и 36/65).

Пресметката на данокот на промет на лекови, тугови преработки течни горива и мазива и на патнички автомобили мора да се води посебно и наплатениот данок да се уплатува на посебните сметки определени со наредбата наведена во ставот 1 од оваа точка.

17. Секој 15-ти и 25-ти ден во месецот, согласно со одредбите од членот 45 на Основниот закон за данокот на промет, стопанските и други работни организации наведени во ова упатство ќе уплатуваат на име аконтажица по една третина од пресметаниот данок за изминатиот месец. Трговските организации на мало што во свој состав имаат продавници, ќе ги уплатуваат аконтажиците за секоја продавница посебно.

18. Контролата на пресметувањето и плаќањето на данокот на промет на стоки на мало и на данокот на надоместоците за услугите се врши на начинот и по постапката што се предвидени во членот 58 од Основниот закон за данокот на промет.

19. Првата месечна пресметка според ова упатство ќе опфати период од денот на извршениот попис според членот 17 на Уредбата за начинот на

формирањето на цените и за пресметувањето на разликата во цените, до 31 август 1965 година, и треба да се поднесе најдоцна до 10 септември 1965 година.

Даночните обврзници можат да уплатат аконтажици и пред рокот определен за поднесување на месечната пресметка, врз основа на расположивите податоци во своето книговодство.

20. Аконтажиците за првите две декади на септември 1965 година ќе се уплатуваат во височина од по 30% за секоја декада од данокот на промет пресметан според точката 19 на ова упатство.

21. За начинот на водењето на евиденцијата според точката 5 од ова упатство даночните обврзници ќе ја известат Службата на општественото книговодство по поднесувањето на првата месечна пресметка, а најдоцна до 20 септември 1965 година.

## II. ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ И ОСЛОБОДУВАЊА

22. За репродукционен материјал во земјоделството, во смисла на членот 9 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, се сметаат и вештачките ѓубриња и средствата за заштита на растенијата, кога задружни и други работни организации им ги продаваат на индивидуални производители.

23. Храната за добиток спаѓа во групата на прехранбени производи што со одредбите од членот 8 точка 1 на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет се ослободени од данок на промет.

24. Семенските стоки спаѓаат во основните производи на земјоделството што се ослободени од данок според одредбите од членот 16 точка 1 на Основниот закон за данокот на промет.

25. Изградбата на инвестициони објекти во сопствена режија организирана на начинот предвиден во членот 57 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), во поглед на набавката на репродукциони материјали се третира како изградба што ја вршат стопански организации на градежништвото.

26. За градежни објекти во смисла на членот 9 став 5 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, се сметаат и монтажни згради, како и киосци, продавници, станични објекти на градскиот сообраќај, јавни телефонски говорници и слични објекти.

27. Оплата и подграда за рударски окна и ходници се сметаат како материјал за репродукција, на чиј промет не се плаќа данок кога се набавува на начинот и под условите што се пропишани во чл. 9 и 10 на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет.

28. Со одредбите од членот 9 став 5 на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет е пропишано да не се сметаат за репродукционен материјал производите што се вклучуваат на вградена инсталациона мрежа. Како такви производи, покрај оние што се наведени во тој став, се сметаат и куќните телефонски централи, и апарати, струјомери, водомери, електричните часовници, прекинувачите и приклучните кутии, осигурувачите и другите производи што се вградуваат на разводни табели, греачите, ладилниците, вентилаторите и другите справи за греење и ладење, апаратите за перални и сушални, антените и слично.

29. Според одредбите од членот 8 точка 5 на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, со кои Југословенската народна армија е ослободена од плаќање данок на промет на средствата за наоружување и воена опрема, овие средства можат да се продаваат без плаќање данок на промет врз основа на потврда од воената пошта или од друга вена установа дека набавката се врши за тие цели. Потврдата ќе му служи на продавачот како документ за правдање за продажбата на стоки без плаќање данок. Врз фактурата треба да се стави клаузула дека стоките се продадени без плаќање данок врз основа на членот 8 точка 5 од споменатиот закон.

30. Ако производителските стопански организации наведени во членот 9 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет набавениот репродукционен материјал без плаќање данок на промет под условите пропишани во чл. 9 и 10 на тој закон, му го продаваат на друг или делумно го користат за други цели а не за оние за кои важи ослободувањето, се должни при продажбата на тој материјал односно при земањето за трошење во други цели да го пресметаат данокот на промет по стопата определена со тарифата, и доказот за пресметаниот и платениот данок да го приложат кон пропишаната евиденција за употребата на тој материјал. Доказот за пресметаниот и уплатениот данок во тие случаи ги отстранува казнените санкции предвидени во членот 10 став 3 на споменатиот закон.

Ако репродукционен материјал купува друга производителска стопанска организација, тој материјал може да ѝ се продаде без плаќање данок на промет под условите предвидени во чл. 9 и 10 на споменатиот закон.

31. Ослободувањето предвидено за опрема во членот 11 на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет се однесува на сите делови на опремата што во производството се третираат како материјал за репродукција (делови што се вградуваат во финални производи), а кои со употреба се трошат и се заменуваат (резервни делови). Тие делови на опремата производните и други работни организации можат да ги набавуваат без плаќање данок на промет непосредно од производител, увозник или од трговска организација на големо, под условите пропишани во членот 10 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет.

32. Ремонтните претпријатија и сервисите со средства во општествена сопственост што се занимаваат со поправка и одржување на опрема се сметаат како работни организации што вршат продажба (вградување) на резервни делови непосредно на потрошувачите — корисниците, во смисла на членот 12 од Основниот закон за данокот на промет и членот 2 на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет. Спрема тоа, овие организации можат да набавуваат резервни делови од производител, увозник или од трговска организација на големо без плаќање данок на промет. Ако овие делови се заменуваат на производи што се сметаат за опрема на производни или други работни организации, при фактурирањето на вградените делови нема да се пресмета данок на промет, со тоа што во фактурата ќе се назначи дека данок не е платен со повикување на членот 11 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет.

Ако резервни делови се вградуваат во производи што не се сметаат за опрема според членот 11 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, данокот при фактурирањето ќе се пресмета врз продажната (фактурната) цена на вградените делови.

33. Ремонтните претпријатија и сервисите со средства во општествена сопственост што се занимаваат со поправка и одржување на производи што не се сметаат за опрема, и кои резервните делови за тие производи им ги продаваат (вградуваат) непосредно на потрошувачите — корисници, можат овие делови да ги набавуваат од производител, увозник или од трговска организација на големо без плаќање данок на промет со тоа што, според одредбите наведени во точката 32 на ова упатство, се должни да пресметаат данок на промет врз продажната цена на вградените делови, без оглед дали деловите се заменуваат во гарантниот или вон гарантниот рок. Во производите на чии резервни делови се плаќа данок на промет при замената, спаѓаат производите споменати во тар. бр. 1 и 6 од Тарифата на сојузниот данок на промет.

33. Ремонтните претпријатија и сервисите со средства во општествена сопственост што се занимаваат со поправка и одржување на производи што не се сметаат за опрема, и кои резервните делови за тие производи им ги продаваат (вградуваат) непосредно на потрошувачите — корисници, можат овие делови да ги набавуваат од производител, увозник или од трговска организација на големо без плаќање данок на промет со тоа што, според одредбите наведени во точката 32 на ова упатство, се должни да пресметаат данок на промет врз продажната цена на вградените делови, без оглед дали деловите се заменуваат во гарантниот или вон гарантниот рок. Во производите на чии резервни делови се плаќа данок на промет при замената, спаѓаат производите споменати во тар. бр. 1 и 6 од Тарифата на сојузниот данок на промет.

Образец ДП-1

(големина 297×210 mm)

МЕСЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ НА МАЛО  
ЗА ПЕРИОДОТ ОД \_\_\_\_\_ ДО \_\_\_\_\_ 196— ГОДИНА

Реден број	Опис	Даночна стопа								Наплатена реализација по продажната цена со данок на промет <sup>5)</sup>	Износи на данокот на прометна				
		пропишана <sup>1)</sup>				пресметана <sup>2)</sup>					сојузниот (11×7)	републичкиот от (11×8)	општинскиот от (11×9)	вкупно (12+13+14)	
		сојузна	републичка	општинска	вкупно	сојузна	републичка	општинска	вкупно						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Група производи I<sup>4)</sup>  
Група производи II<sup>4)</sup>  
Група производи III<sup>4)</sup>  
итн.

1 В к у п н о

Уплатени аконтации на данокот на промет до денот на поднесувањето на оваа пресметка

2

Разлика помеѓу пресметаниот данок на промет и уплатените аконтации  
уплатено помалку  
повеќе

<sup>1)</sup> Се внесуваат даночните стопи што се пропишани во тарифите на сојузниот, републичкиот и општинскиот данок на промет  
<sup>2)</sup> Се внесуваат стопите на данокот на промет пресметани на стопи „од сто“ врз вкупната реализација која во себе ги содржи и даноците на промет согласно со точката 6 од упатството.  
<sup>3)</sup> Покрај наплатената реализација, се внесува и вредноста по продажната цена со данокот на промет и на оние стоки што се земени за сопствена потрошувачка или употреба на стоките што се дадени без надоместок.  
<sup>4)</sup> Се внесуваат податоци за групата производи што имаат еднакви даночни стопи.

Образец ДП-2  
(големина 297×420 mm)

МЕСЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО  
ЗА ПЕРИОДОТ ОД \_\_\_\_\_ ДО \_\_\_\_\_ 196— ГОДИНА

Ред. број	О П И С	Вредност на стоките по продажната цена без данок	Пресметан данок на промет на стоки на мало			Вкупно данок на промет (4 + 5 + 6)	Вредност на стоките по продажната цена со данокот (3 + 7)
			сојузен	републички	општински		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Почетни залихи на . . . . . 196. . .						
	I група производи ( . . . . . %) <sup>1)</sup>						
	II група производи ( . . . . . %) <sup>1)</sup>						
	III група производи ( . . . . . %) <sup>1)</sup>						
	итн.						
	Залихи на стоките што не подлежат на данок на промет						
1	Вкупно						
	Набавка на стоки до крајот на месецот . . . . . 196 . . .						
	I група производи ( . . . . . %) <sup>1)</sup>						
	II група производи ( . . . . . %) <sup>1)</sup>						
	III група производи ( . . . . . %) <sup>1)</sup>						
	итн.						
	Набавка на стоки што не подлежат на данок на промет						
2	Вкупно						
	Вкупно задолжување (влез) на стоки						
	I група производи ( . . . . . %) <sup>1)</sup>						
	II група производи ( . . . . . %) <sup>1)</sup>						
	III група производи ( . . . . . %) <sup>1)</sup>						
	итн.						
	Стоки што не подлежат на данок на промет						
3	Вкупно						
4	Просечни стопи на данок на промет на стоки на мало <sup>2)</sup>	XXXX					
5	Вкупен промет (продажба на стоки и данок на промет на стоки на мало врз наплатената реализација од . . . . . 19. . . до . . . . . 19. . . <sup>3)</sup>						
6	Уплатени аконтации на данок до денот на поднесувањето на оваа пресметка	XXXX				XXXX	
	Разлика помеѓу пресметаниот данок според наплатената реализација и уплатените аконтации						
	уплатено: помалку	XXXX				XXXX	
	повеќе	XXXX				XXXX	

1) Се внесуваат податоци за групата производи што имаат еднакви даночни стопи, а во заграда се става збирот на пропишаните стопи на сојузниот, републичкиот и општинскиот данок на промет за таа група производи.

2) кол. 4 =  $\frac{\text{р. бр. 3 кол. 4} \times 100}{\text{р. бр. 3 кол. 8}}$ ; кол. 5 =  $\frac{\text{р. бр. 3 кол. 5} \times 100}{\text{р. бр. 3 кол. 8}}$ ; кол. 6 =  $\frac{\text{р. бр. 3 кол. 6} \times 100}{\text{р. бр. 3 кол. 8}}$ ; кол. 7 =  $\frac{\text{р. бр. 3 кол. 7} \times 100}{\text{р. бр. 3 кол. 8}}$

3) кол. 8 = податоци за остварениот промет; кол. 3 = кол. 8 — (кол. 4 + кол. 5 + кол. 6); кол. 4 =  $\frac{\text{р. бр. 5 кол. 8} \times \text{р. бр. 4 кол. 4}}{100}$

4) кол. 5 =  $\frac{\text{р. бр. 5 кол. 8} \times \text{р. бр. 4 кол. 5}}{100}$ ; кол. 6 =  $\frac{\text{р. бр. 5 кол. 8} \times \text{р. бр. 4 кол. 6}}{100}$ ; кол. 7 =  $\frac{\text{р. бр. 5 кол. 8} \times \text{р. бр. 4 кол. 7}}{100}$

ЗАБЕЛЕШКА: Вредноста на стоките по продажната цена со даноците на промет од колоната 8 под редниот број 3 мора да ѝ биде еднаква на вкупната вредност на испорачаните стоки со кои продавницата за соодветниот период е задолжена во книговодството на трговската организација.

Образец ДП-3  
(големина 210×297 mm)

МЕСЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО  
ЗА ПЕРИОДОТ ОД \_\_\_\_\_ ДО \_\_\_\_\_ 196— ГОДИНА

Реден број	О п и с	Вредност на стоките по продажната цена	Сојузен данок на промет	Вкупно (3+4)
1	2	3	4	5
<b>I. ПРОМЕТ НА СТОКИ</b>				
1	Промет на стоки што подлежат на данок на промет според издадените фактури од 1 I до _____ 196—			
2	Промет на стоки што не подлежат на данок на промет според издадените фактури од 1-I до крајот на месецот _____ 196—		xxx	
3	Вкупно (1+2)			
4	Коефициент на наплатената реализација <sup>1)</sup>		xxx	xxx
5	Пресметан данок на промет за уплата (коефициент од колоната 3 од редниот број 4×износот од колоната 4 од редниот број 3)	xxx		xxx
6	Уплатени аконтации на данок до денот на поднесувањето на пресметката	xxx		xxx
7	Разлика помеѓу пресметаниот данок и уплатените аконтации уплатено: помалку повеќе	xxx xxx		xxx xxx
8	Износ на пресметаниот а неуплатен данок на промет	xxx		xxx
<b>II. УСЛУГИ</b>				
1	Пресметани (фактурирани) надоместоци за услугите од 1 _____ 196— до крајот на месецот _____ 196— и данок на тие надоместоци			
2	Коефициент на наплатената реализација <sup>1)</sup>	xxx	xxx	
3	Пресметан данок за уплата (коефициент од колоната 5 од редниот број II/2 × износот од колоната 4 од редниот број II/1)	xxx		xxx
4	Уплатени аконтации до денот на поднесувањето на оваа пресметка	xxx		xxx
5	Разлика помеѓу пресметаниот данок и уплатените аконтации на данок уплатено: помалку повеќе	xxx xxx		xxx xxx

<sup>1)</sup> Ако даночниот обврзник нема други книговодствени податоци за наплатената реализација за стоките и услугите што подлежат на данокот на промет, пресметувањето на данокот се врши според наплатената реализација со примена на коефициентот на наплатената реализација утврден со последната периодична пресметка односно со завршната сметка.

фата на сојузниот данок на промет (патнички автомобили, моторцикли, скутери, мопеди, велосипеди, трицикли и сите други машини и апарати на чиј промет се плаќа данок според тар. бр. 1 од Тарифата на сојузниот данок на промет).

34. Данок според тар. број 15 од Тарифата на сојузниот данок на промет се плаќа на градежниот материјал што изречно е споменат. На другите производи што спаѓаат во групата градежни материјали данок се плаќа според тар. бр. 1 од Тарифата на сојузниот данок на промет.

35. Производителските организации што употребуваат рамно стакло за производство на финални производи (огледала, рамки за слики, делови за мекел и др.), можат рамно стакло за овие цели да набавуваат без плаќање данок на промет, на начинот и под условите што се пропишани во чл. 9 и 10 на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет.

### III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

36. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за водење евиденции за прометот и данокот на промет на стоки на мало и за начинот на пресметувањето и плаќањето на аконтацијата на овој данок од страна на трговски и други работни организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65).

37. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-9910/1  
21 август 1965 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Киро Глигорев, с.р.

708.

Врз основа на членот 31 од Законот за царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65), сојузниот секретар за финансии пропишува

### УПАТСТВО

#### ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Кога во постапката за утврдување на царинската основица како нормална цена, во смисла на членот 7 од Законот за царинската тарифа (во понатамошниот текст: Законот), се зема вредноста на стоката означена во фактурата на странскиот испорачач на стоката, таа вредност мора да биде пресметана врз основа на податоците за видот, квалитетот и цената по единица на производ, што се означени во купопродажниот договор и пријавени на банката во пријавата за склучената работа (заклучок)

Ако цената по единица на производ не е договорена со паритет франко југословенска граница односно CIF југословенска лука, трошоците за превоз, осигурување и допрема се утврдуваат врз основа на соодветните исправи (товарен лист, товарница, полиса на осигурувањето итн.), а овие трошоци можат да се утврдат и врз основа на форфетните ставки, во кој случај увозникот кон фактурата прилага потпишана спецификација за износот на овие трошоци. Увозникот ги внесува во спецификацијата и податоците за трошоците и таксите (член 2 став 3 од Законот), ако се плаќаат тие посебно.

За трошоци, такси и други издатоци, во смисла на членот 2 став 3 од Законот, се подразбираат провизиите (вклучувајќи ги и посредничките провизии), таксите и другите издатоци сторени во странство околу прибавувањето на потребни документи во врска со испораката на стоки, како на пример: конзуларни или други слични такси што се плаќаат во странство, трошоци за товарење и претоварување во странство, итн.

Каса-шконт, паричен рабат и слични парични намаленија односно одбитоци договорени помеѓу купувачот и продавачот не се засметуваат во царинската основица ако овој вид одбитоци е вообичаен и достапен на секој одделен купувач на иста толкава количина истовидни стоки како што се стоките што се царинат.

Интересот на кредит и трошоците за монтажа не се засметуваат во царинската основица.

Вредноста на техничката документација не се засметува во царинската основица на машината, апаратот или уредот кон кои се испорачува таа документација.

2. Увозникот е должен на фактурата што ја прилага кон барањето за царинење стоки, или на спецификацијата (точка 1 став 2) да ја стави клаузулата: „Вредноста на стоките им одговара на условите на склучениот купопродажен договор. Дадени се сите податоци што овозможуваат утврдување на царинската основица CIF југословенска лука (франко југословенска граница) врз базата на принципот за нормалната цена (чл. 2 и 3 на Законот за царинската тарифа)“.

3. Како вообичаена (стандардна) амбалажа, во смисла на членот 6 од Законот, се смета внатрешната и надворешната амбалажа што се употребува за допремање определен вид стоки во нормални услови на стоковниот промет (сандаци, картонски кутии, кеси од хартија, поливинил, целофан и сл., вреќи, буриња итн.).

Како амбалажа од невообичаен (нестандарден) материјал се смета внатрешната и надворешната амбалажа која, со оглед на својата вредност, не се употребува за допремање определен вид стоки во нормални услови на прометот (килими, теписи, куфери, кожни торби, амбалажа од благородни метали или друг скапоцен материјал).

4. Повластицата од членот 18 точка 1 на Законот можат да ја користат домашни и странски патници.

Како личен багаж се сметаат предметите што им служат на личните потреби на патниците додека се на пат (облека, обувки, предмети за одржување на личната хигиена, прехранбени продукти и др.), и тоа во количините потребни на патникот со оглед на околноста на патувањето (цел и траење на патувањето, годишно време и др.).

5. Повластицата од членот 18 точка 2 на Законот може да се користи ако пратката содржи стоки чија вкупна вредност не преминува износ од 4.000 динари. Ако вредноста на стоките во пратката преминува износ од 4.000 динари, се плаќа царина врз вкупната вредност на стоките.

6. Како преместување на служба во странство, во смисла на членот 18 точка 3 на Законот, се подразбира преместување на работник: во дипломатско или конзуларно претставништво на Југославија во странство; во меѓународни организации — во својство на претставник на Југославија или на работник на соодветна меѓународна организација, определен од надлежниот југословенски орган; во погони или деловни единици на југословенски стопански организации во странство, како и упатување стручњаки врз основа на спогодба за научна и техничка соработка во други земји односно во органи на Организацијата на Обединетите Нации или на други меѓународни организации.

Заради користење на повластицата од членот 18 точка 3 на Законот, корисникот е должен кон декларацијата да поднесе:

1) потврда од органот, устајовата или организацијата што го преместила односно упатила — дека во странство бил на служба непрекинато најмалку една година. Оваа потврда треба да содржи број и датум на одлуката со која корисникот е преместен односно упатен во странство, како и датум на заминувањето на служба во странство и датум на враќањето од таа служба;

2) список на предметите на домаќинство што ги внесол или увезол при враќањето од странство, односно што ќе ги внесе дополнително.

Списокот од ставот 2 под 2 на оваа точка корисникот е должен да го поднесе во два примерка до царинарницата по враќањето од службата во странство. Еден примерок од списокот царинарницата прилага кон декларацијата, а вториот примерок го заверува и му го враќа на корисникот на повластицата. Кога корисникот на оваа повластица дополнително увезе предмети на своето домаќинство во пропишаниот рок од шест месеци, е должен да ѝ поднесе на царинарницата писмено барање за одобрување на повластицата. Кон барањето корисникот на повластицата е должен да го поднесе и заверениот список на предметите што му го вратила царинарницата.

Денот на враќањето од служба во странство се утврдува од патната исправа.

Предметите на домаќинството и количините на тие предмети што југословенски државјани можат да ги увезат односно внесат без плаќање царина се:

- 1) 1 телевизор, со уреди што му припаѓаат;
- 2) 1 радио-апарат, со уреди што му припаѓаат;
- 3) 1 магнетофон, со уреди што му припаѓаат и со 20 ленти;
- 4) 1 грамофон, со уреди што му припаѓаат и со 100 плочи;
- 5) 1 фрижидер;
- 6) 1 електричен, на гас или комбиниран шпорет;
- 7) 1 смукалка за прав, со уреди што ѝ припаѓаат;
- 8) 1 апарат за мазнење и чистење паркет, со уреди што му припаѓаат;
- 9) 1 машина за перење рубелина, со уреди што ѝ припаѓаат;
- 10) 1 машина за шиене;
- 11) 1 транзисторски радио-приемник;
- 12) 1 апарат за мелене и мешање прехранбени продукти — кујнски миксер (комплет);

- 13) 1 електричен или на гас греач, греалка или радијатор;
- 14) 1 фотографски апарат;
- 15) 1 филмска камера;
- 16) аматерски прибор за експонирање и копирање филмови и слики;
- 17) 1 проектор за филмови;
- 18) 1 проектор за дијапозитиви;
- 19) 1 машина за пишување портабл;
- 20) спортски реквизити (тенис-рекет, пушка за риболов, пушка за лов, прибор за логорување — кампинг и сл.);
- 21) мотор за чамец до 5 KS;
- 22) сите сошиени и конфекциски текстилни и кожени стоки за лична или домашна употреба (нови или употребувани);
- 23) штоф за 3 машки облеки;
- 24) штоф за 1 машко зимско палто и за 1 мантил;
- 25) штоф за 1 женско палто и за 1 мантил;
- 26) штоф или материјал за 6 женски фустани;
- 27) штоф или материјал за 3 фустани или облеки за секое дете;
- 28) книги и списанија на домашни и странски автори;
- 29) слики и други уметнички предмети на домашни и странски автори;
- 30) предмети за украс, вклучувајќи и предмети на фолклорот;
- 31) сите видови мебел, постелина, завеси и сл.;
- 32) прибор за јадење и сервиси до 12 лица и соодветни кујнски предмети и садови;
- 33) 3 теписи;
- 34) 1 вентилатор;
- 35) детски играчки;
- 36) 1 клавир или друг музички инструмент;
- 37) други предмети на домаќинството во вредност до 75.000 динари на едно домаќинство.

За барањето за користење на оваа повластица царинарницата донесува писмено решение.

7. Корисникот на повластицата од членот 18 точка 4 на Законот е должен кон барањето за ослободување од плаќањето на царина да ѝ поднесе на царинарницата одлука од надлежниот орган на земјата во која умреното лице било настането, за наследувањето на определени предмети во странство, или потврда за тој факт издадена од југословенското дипломатско или конзуларно претставништво во таа земја.

Повластицата не се однесува на предметите купени со наследените пари ниту на предметите купени со парите добиени со продажба на наследените предмети.

8. Заради користење на повластицата од членот 18 точка 5 на Законот корисникот е должен кон барањето за ослободување од плаќањето на царина да ѝ поднесе на царинарницата:

1) ако е југословенски државјанин — список на предметите што ги внесува односно увезува при доселувањето во Југославија, со назначување на видот и количината на предметите, и потврда од југословенското дипломатско или конзуларно претставништво дека во странство постојано престојувал најмалку 10 години

Прекинувањето на постојаниот престој во странство заради користење годишен одмор, досети на семејството и сл. не влијае врз сметањето на рокот од 10 години. Ако корисникот на оваа повластица увезува моторно возило (член 18 точка 5 став 3), е должен да поднесе потврда од надлежниот орган на внатрешните работи дека од Југославија се иселил пред 6 април 1941 година;

2) ако е странски државјанин — потврда од органот на внатрешните работи дека му е одобрено настанување во Југославија, и список на предметите што ги внесува односно увезува од странство. Денот на доселувањето во Југославија се утврдува од патната исправа. Ако одобрението за постојано настанување во Југославија е доставено по влегувањето во Југославија, како ден на доселувањето се смета денот на доставувањето на одобрението. Ако корисникот на оваа повластица увезува мотор-

но возило, е должен да поднесе потврда од надлежниот орган на внатрешните работи дека од Југославија се иселил пред 6 април 1941 година.

Во поглед на постапката со списокот на предметите што го поднесува корисникот на повластицата, се применува одредбата на точката 6 став 3 на ова упатство.

Ако корисникот внесува или увезува предмети на стопански инвентар, е должен да поднесе и потврда од југословенското дипломатско или конзуларно претставништво за тоа какво било неговото редовно занимање во земјата од која се доселува.

9. Членовите на посадата на југословенски бродови што сообраќаат со странство можат да ја користат повластицата пропишана со членот 18 точка 6 на Законот само врз основа на посебна книшка што им ја издава царинарницата, чиј образец го пропишува Управата за царини на СФРЈ.

Царинарницата ќе му издаде книшка за користење на повластицата на секој корисник на негово барање, а врз основа на неговата поморска односно бродарска книшка и потврдата од заповедникот на бродот дека е член на посадата на бродот што сообраќа со странство.

Книшката за користење на повластицата ја издава царинарницата што се наоѓа во луката на запишувањето на бродот и која е должна да води евиденција за издадените книшки.

Царинарницата ќе ги наплати од секој корисник на повластицата трошоците околу издавањето на книшката за користење на повластицата.

При издавањето на книшката за користење на повластицата царинарницата ги запишува сите податоци во рубриките на првата страна од книшката и запишаните податоци ги заверува царинскиот работник со потпис и печат на царинарницата.

Во соодветната рубрика на книшката царинарницата го запишува износот на вредноста на внесениите стоки за кои е користена повластицата и датум кога е користена повластицата. Ова запишување царинскиот работник го заверува со потпис и печат на царинарницата.

Царинарницата може да ги провери податоците за траењето на пловидбата надвор од југословенските територијални води.

Со истекот на определената календарска година престанува правото на користење на повластицата за односната година, без оглед на тоа што не е користена или е користена само делумно.

Рокот од два месеца, што е пропишан како услов за користење на оваа повластица, не мора да биде исполнет во календарската година во која се користи повластицата, туку може да биде започнат во една а завршен во друга календарска година.

Повластицата може да се користи повеќе пати во текот на годината, до вкупниот износ од 100.000 динари на вредноста на стоките.

За предмети чија поединечна вредност е повисока од 100.000 динари, оваа повластица не може да се користи.

Корисниците можат оваа повластица да ја користат и за стоки купени на консигнационен лагер. Во овие случаи корисниците на повластицата му ја предаваат при купувањето на стоките книшката за користење на повластицата на консигнациониот лагер, кој е должен за таквите стоки да пополни декларација и оваа заедно со книшката да ѝ ја предаде на царинарницата заради дефинитивно царинење на купените стоки.

Кога ќе утврди дека постојат услови за користење на повластицата, царинарницата запишува во книшката дека оваа повластица е користена, а во декларацијата означува по кој основ царината и другите увозни давачки не се наплатени. Во декларацијата се запишува името и презимето на членот на посадата и бројот на неговата книшка.

Секое пристапување на југословенски брод што сообраќа со странство во југословенска лука (пристаниште), се смета за прекин на пловидбата надвор од југословенските територијални води, без оглед на причините на пристапувањето и времето на престојот во луката (пристаништето).



10. Како рекламни материјали, во смисла на членот 18 точка 7 од Законот, се сметаат:

1) печатени предмети во вид на објава, плакати, ценовници, каталози и други форми на трговски известувања, што се однесуваат на стоки, превоз и услуги, без оглед на вредноста и количината;

2) разни рекламни предмети врз кои видно е натисната фирмата на странскиот испраќач со која државен орган, стопанска организација или установа одржува или може да одржува деловни врски.

Во текот на една календарска година еден примател може од ист испраќач (фирма) од странство да прими само една прарка рекламни предмети, и тоа:

1) предмети чија вредност по парче изнесува до 1.000 динари — во неограничени количини;

2) предмети чија вредност по парче изнесува над 1.000 до 3.000 динари — до 300 парчиња;

3) предмети чија вредност по парче изнесува над 3.000 динари до најмногу 5.000 динари — до 200 парчиња.

Календари (цебни, асталски сидни) се сметаат како печатени предмети од ставот 1 под 1 на оваа точка ако содржат трговски известувања што се однесуваат на стоки, превоз или услуги, а како рекламни предмети од ставот 1 под 2 на оваа точка ако врз нив е видно натисната фирмата на странскиот испраќач.

Кон барањето за користење на оваа повластица корисникот е должен да ѝ поднесе на царинарницата изјава дека рекламните материјали му се испраќаат бесплатно, дека во текот на односната календарска година не примил рекламни материјали од таа странска фирма и дека примените рекламни материјали ќе бидат поделени бесплатно за рекламни цели.

Како ист странски испраќач (фирма) се смета странска фирма со свои погони или филијали во една земја. Ако странска фирма има погони или филијали во повеќе земји, погоните односно филијалите во секоја од тие земји се сметаат за посебна фирма (испраќач).

За примените рекламни предмети од ставот 1 под 2 на оваа точка корисниците на повластицата се должни да водат посебна евиденција, со податоци за трговскиот назив, количината и вредноста на предметите и фирмите од кои се добиени предметите, како и за државните органи, стопанските организации и за установите на кои им се отстапени бесплатно тие предмети.

Како мостри, во смисла на членот 18 точка 7 на Законот, се сметаат предмети со мала вредност и во незначителни количини — според видот на стоката што ја претставуваат и целта за која се наменети, што се испраќаат заради прибавување порачки односно понуди на стоки или за склучување договор.

За барањето за користење на оваа повластица царинарницата донесува писмено решение.

Увезените мостри царинарницата ги прави со сечење, дупчење, со ставање жигови или на друг начин неупотребливи за трговски цели, но при тоа не смее да се уништи нивната основна функционална вредност и употребливост за целите за кои се увезени.

За увезените мостри корисникот на повластицата е должен да ѝ поднесе на царинарницата изјава дека му се испраќаат бесплатно и своја изјава дека ќе бидат употребени исклучиво за целите за кои се увезени.

Вредноста на рекламните предмети и мостри се утврдува според членот 2 од Законот.

За рекламни предмети и мостри чија вредност вкупно не преминува 4.000 динари царинарницата нема да донесува писмено решение за ослободување од плаќање на царина, туку врз декларацијата ќе стави забелешка за ослободувањето од плаќање на царина, со означување на соодветната одредба од ова упатство. Царинарницата нема да донесува писмено решение за ослободувањето од плаќање на царина ниту при увозот на печатени

рекламни материјали од ставот 1 под 1 на оваа точка, без оглед на нивната количина и вредност.

За рекламните предмети и мостри чија вредност вкупно преминува 4.000 динари корисникот е должен да ѝ поднесе на царинарницата писмено барање за ослободување од плаќање на царина и кон тоа барање да приложи соодветни исправи. За таквото барање царинарницата донесува писмено решение.

11. Како стоки што се увезуваат заради вообичаена распределба и потрошувачка на саеми и изложби, во смисла на членот 18 точка 8 од Законот, се сметаат:

1) мостри на странски стоки изложени на саем или изложба, што се увезени како мостри или се приготвени на саем или изложба од стоки увезени во растурина состојба (ринфуза — без амбалажа), а под условите: а) да се делат бесплатно, б) да се од мала прометна вредност во однос на цената на стоките по единица мера, и в) да се запакувани во количина која очигледно е помала од онаа што се пакува за продажба на мало;

2) стоките што се увезуваат заради потрошувачка на приредби што ги организираат изложувачите за времето на траењето на саемот односно изложбата, и тоа во вкупна вредност до 150.000 динари, сметајќи по цените на домашниот пазар.

За користење на оваа повластица излагачот е должен кон писменотот барање до царинарницата да поднесе и потврда од управата на саемот односно изложбата дека ќе одржи приредба и во кој обем ќе ја одржи приредбата;

3) стоките увезени само заради прикажување односно демонстрирање на машини или апарати на странски изложувач на саем односно изложба, а кои ќе се потрошат или уништат во текот на демонстрирањето;

4) производитите што служат за изградба, приспособување и декорација на привремените штандови на странски изложувачи (на пример: бои, лакови, тапети и сл.), што се трошат при употребата, а над кои царинарницата ќе спроведе соодветен царински надзор;

5) каталозите, проспектите, ценовниците, огласите, календарите (со или без илустрации) и неврамените фотографии, ако е очигледно дека се наменети за користење како пропаганден материјал за странските стоки изложени на саемот односно изложбата, под услов да се делат бесплатно;

6) архивските материјали, формуларите и другите списи потребни за администрацијата на изложувачите за време на траењето — одржувањето на саемот односно изложбата.

12. Заради користење на повластицата од членот 18 точка 9 на Законот корисникот е должен кон писменото барање за ослободување од плаќање на царина да ѝ поднесе на царинарницата:

1) писмо или фактура на странскиот испраќач од која се гледа дека стоките се испраќаат бесплатно;

2) потврда од републичкиот орган на управата надлежен за просвета и култура, за народно здравје или за социјална заштита, дека стоките се увезуваат за научни, просветни, здравствени или социјални цели.

Врз основа на поднесените докази од ставот 1 на оваа точка царинарницата донесува писмено решение за ослободувањето од плаќање на царина.

13. Заради користење на повластицата од членот 18 точка 10 на Законот возникот е должен кон писменото барање за ослободувањето од плаќање на царина да ѝ поднесе на царинарницата:

1) потврда од републичкиот орган на управата надлежен за наука дека организацијата во чија корист се врши увозот е регистрирана како научна установа, односно потврда од републичкиот орган на управата надлежен за просвета дека установата во чија корист се врши увозот — врши наставна дејност;

2) примерок од пријавата за склучената работа на увоз заверен од страна на надлежната банка.

14. Заради користење на повластицата од членот 18 точка 11 на Законот увозникот е должен кон писменото барање за ослободување од плаќањето на царина да ѝ поднесе на царинарницата:

1) потврда од републичкиот орган на управата надлежен за култура дека предметите што се увезуваат се наменети за збирки односно дека уметничките предмети што се увезуваат се наменети за музеи, уметнички галерии и сл.;

2) примерок од пријавата за склучената работа на увоз заверен од страна на надлежната банка.

15. Заради користење на повластицата од членот 18 точка 12 на Законот корисникот е должен кон барањето за ослободување од плаќањето на царина да ѝ поднесе на царинарницата потврда од надлежниот југословенски или странски орган, установа или организација односно соодветна странска исправа, ако располага со неа, дека предметот што го внесува или го прима од странство го добил како одликување, изложбена медалја, споменица, спортски или други трофеј или слично.

Врз основа на поднесениот доказ од ставот 1 на оваа точка царинарницата донесува писмено решение за ослободување од плаќањето на царина.

16. Заради користење на повластицата од членот 18 точка 13 на Законот корисникот е должен кон декларацијата да ѝ поднесе на царинарницата писмена изјава дека предметите што ги внесува се негови оригинални дела и мора во изјавата точно да ги означи тие предмети.

17. Заради користење на повластицата од членот 18 точка 14 на Законот корисникот е должен кон декларацијата да ѝ поднесе на царинарницата потврда од соодветното училиште за тоа дека е негов ученик односно студент и дека предметите што ги внесува му се потребни како учила.

Машини, апарати, инструменти и уреди што можат да служат за вршење на занимање или кои според својата природа не се наменети за совладување на наставата во училишта (пишувачки машини, магнетофони, микроскопи и слично), не можат да се сметаат за учила во смисла на членот 18 точка 14 од Законот.

18. Заради користење на повластицата од членот 18 точка 15 на Законот корисникот е должен на царинарницата да ѝ поднесе потврда дека е инвалид и дека ортопедското односно друго помагало што го увезува му е потребно за лична употреба.

Како друго помагало, во смисла на членот 18 точка 15 на Законот, се смета предмет што служи како замена на телесни органи што недостигаат односно се оштетени.

Заради користење на повластицата од оваа точка корисниците на повластиците се должни да ѝ поднесат на царинарницата, и тоа:

1) инвалидите на трудот и инвалидните деца на социјалните осигуреници — потврдата од ставот 1 на оваа точка издадена од комуналниот завод за социјално осигурување;

2) другите инвалиди — потврдата од ставот 1 на оваа точка издадена од органот на управата надлежен за работите на социјалната заштита на општината на чија територија инвалидот живее.

19. Како резервоари на превозни средства, во смисла на членот 18 точка 16 на Законот, се сметаат резервоарите што му одговараат на видот и типот на превозното средство и кои според конструкцијата се непосредно врзани за превозното средство.

20. Повластиците од членот 18 точка 17 на Законот се применуваат на предметите од помала вредност што заради замена на дотраен или уништен дел се набавуваат и вградуваат во превозно средство за време на неговото престојување во странство, ако нивната вредност не преминува вкупно 10.000 динари. Ако вредноста на еден предмет ја преминува вредноста од 10.000 динари, се плаќа царина на вкупната вредност на предметот.

21. Повластицата од членот 18 точка 18 на Законот се користи согласно со одредбите од соодветните меѓународни спогодби за малограничниот и двосопственичкиот промет.

22. Заради користење на повластицата од членот 18 точка 19 на Законот корисникот е должен кон писменото барање за ослободување од плаќање на царина да ѝ поднесе на царинарницата:

1) оригинал или заверен препис од извозната царинска декларација по која е извршено царинињето на стоките што непродадени се враќаат од странство;

2) пријава за извозот на стоките, заедно со фактурата врз основа на која е извршено извозното цариниње.

За барањето од ставот 1 на оваа точка царинарницата донесува писмено решение.

23. Заради користење на повластицата од членот 18 точка 20 на Законот корисникот е должен кон писменото барање за ослободување од плаќање на царина да ѝ поднесе на царинарницата список на предметите што се враќаат во Југославија, на кој југословенското дипломатско или конзуларно претставништво во односната земја потврдува дека тие предмети се враќаат врз основа на меѓународен договор за реституција.

За барањето од ставот 1 на оваа точка царинарницата донесува писмено решение.

24. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3—8961/1

10 август 1965 година

Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Киро Глигоров, с.р.

## 709.

Врз основа на членот 3 став 3 од Законот за контролата на квалитетот на земјоделските производи наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), во согласност со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за индустрија и трговија пропишува

### П РА В И Л Н И К

**ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ ОВОШЈЕ, ЗЕЛЕНЧУК И ПЕЧУРКИ И ПРОИЗВОДИ ОД ОВОШЈЕ, ЗЕЛЕНЧУК И ПЕЧУРКИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ**

#### Член 1

Овошјето, зеленчукот и печурките и производите од овошје, зеленчук и печурки наменени за извоз можат да се транспортираат под условите и на начинот што се пропишани со овој правилник.

Како овошје, зеленчук и печурки и производи од овошје, зеленчук и печурки, во смисла на овој правилник, се подразбираат овошјето, зеленчукот и печурките и производите од овошје, зеленчук и печурки наведени во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките и производите од овошје, зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/64 и 25/65).

#### Член 2

Превозните средства со кои се транспортираат овошје, зеленчук и печурки и производи од овошје, зеленчук и печурки мораат да бидат пред натоварувањето добро исчистени и дезинфикувани.

#### Член 3

Овошјето, зеленчукот и печурките се транспортираат со вагони, вагони-ладилници, покриени камиони, камиони-ладилници, бродови-ладилници и со авиони.

Овошјето, зеленчукот и печурките се транспортираат со вагони со ознаката: „RIV“ серија „G“ со отвори за проветрување, а по исклучок, во недостаток на овие вагони, можат да се транспортираат и со вагони со ознаката: „RIV“ серија „G“ со жичени вратичиња.

Сливите од II квалитет можат да се транспортираат во расфурена состојба (ринфуза) со цистерни, а по исклучок и со покриени вагони.

Оревите, лешниците, гравот во зрно, кромид и лук и друго овошје и зеленчук кои според своите сорти и физиолошки карактеристики не подлежат на брзо расипување можат да се транспортираат и со бродови кои немаат разладни уреди.

При товарењето и транспортот на овошје, зеленчук и печурки вентилационите отвори на превозното средство мораат да бидат отворени.

#### Член 4

Одделни видови овошје можат да се товарат, и тоа:

1) сливи пожегачи и другите видови сливи во превозно средство со носивост од 10 тони — најмногу до 8 тони.

Ако сливите од II квалитет се транспортираат во расфурена состојба (член 3 став 3), можат да се товарат до носивоста на превозното средство;

2) грозје во превозно средство со носивост од 10 тони — најмногу до 6 тони, во превозно средство со носивост од 15 тони — најмногу до 8 тони, а во превозно средство со носивост од 20 тони — најмногу до 10 тони;

3) јаголките од екстра квалитет и од I квалитет — до 80% носивост на превозното средство, а јаголките од II квалитет — до носивоста на превозното средство.

Ако јаголките од II квалитет се транспортираат во расфурена состојба, дебелината на пластот на јаголките може да изнесува најмногу до 1,20 м;

4) праски, кајсии, цреши и вишњи во превозно средство со носивост од 10 тони — најмногу до 6 тони, а во превозно средство со носивост од 15 тони — најмногу до 7 тони;

5) врапчино грозје, јатокти, малинки, капинки и боровници во превозно средство со носивост од 10 тони — најмногу до 5 тони, а во превозно средство со носивост од 15 тони — најмногу до 6 тони;

6) круши и дуњи во превозно средство со носивост од 10 тони — најмногу до 7 тони, а во превозно средство со носивост од 15 тони — најмногу до 8 тони;

7) ореви во лушпа, јатки на ореви, лешници во лушпа и јатки на лешници — до носивоста на превозното средство;

8) дињи и лубеници пакувани во цврста дрвена амбалажа во превозно средство со носивост од 10 тони — најмногу до 8 тони, а во превозно средство со носивост над 10 тони — најмногу до 10 тони.

Ако дињи и лубеници се транспортираат во расфурена состојба, можат да се товарат во превозно средство со носивост од 10 тони — најмногу до 6 тони, а во превозно средство со носивост над 10 тони — најмногу до 8 тони.

#### Член 5

Одделни видови зеленчук можат да се товарат, и тоа:

1) салата, боранија, грашок во мешунки, пиперки, 'рдоквички, прас, млад кромид и лук, карфиол, кел и зелка во превозно средство со носивост од 10 тони — најмногу до 5 тони, а во превозно средство со носивост над 10 тони — најмногу до 7 тони;

2) морков, цвекло, млад компир, келераба, краставици, домати и тиквички во превозно средство со носивост од 10 тони — најмногу до 6 тони, а во превозно средство со носивост од 15 тони — најмногу до 7 тони;

3) компир, кромид, лук и грав во зрно во превозно средство со носивост од 10 тони — најмногу до 8 тони, во превозно средство со носивост од 15 тони — најмногу до 12 тони, а во превозно средство со носивост од 20 тони — најмногу до 15 тони. Ако овие производи се пакувани во цврста дрвена амбалажа, можат да се товарат до носивоста на превозното средство.

Вреќите со кромид, лук и грав во зрно што се транспортираат со брод, мораат да се подредуваат накрсно, до височината од најмногу 2 метра. По-

меѓу редовите мораат да се остават минувалишта (ходници) во широчина од најмалку 0,30 м.

#### Член 6

Печурки можат да се товарат во превозно средство со носивост од 10 тони — најмногу до 6 тони, а во превозно средство со носивост од 15 тони — најмногу до 8 тони.

#### Член 7

Производите од овошје, зеленчук и печурки се транспортираат со вагони-ладилници, со камиони-ладилници, со бродови-ладилници и со авиони. За време на студени денови, производите од овошје, зеленчук и печурки можат да се транспортираат и со вагони со ознаката: „RIV“ серија „G“, со покриени камиони и бродови што немаат разладни уреди.

#### Член 8

Производите од овошје, зеленчук и печурки можат да се товарат во превозно средство со носивост од 10 тони — најмногу до 8 тони, во превозно средство со носивост од 15 тони — најмногу до 12 тони, а во превозно средство со носивост од 20 тони — најмногу до 15 тони.

Ако производите од ставот 1 на овој член се транспортираат со брод, можат да се товарат до носивоста на бродот.

#### Член 9

Амбалажните единици во кои се запакувани производите од овошје, зеленчук и печурки мораат во превозното средство да бидат подредени во редови, со тоа што горните завршни редови да се рамни.

Стаклените тегли со производи од овошје, зеленчук и печурки мораат за време на транспортот да бидат подредени во амбалажата така што каплиците на теглите да се свртени нагоре.

Ако производи од овошје, зеленчук и печурки се транспортираат со брод кој располага со голем височински простор, на секои 3 до 4 метра подредена амбалажа мора да се остави минувалиште (ходник) во широчина од најмалку 0,30 м, а по секој петти ред мораат да се стават штици како носачи на товарот.

#### Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3373/1

4 август 1965 година

Белград

Сојузен секретар  
за индустрија и трговија,  
Хакија Поздерац, с. р.

## 710.

Врз основа на членот 3 став 3 од Законот за контролата на квалитетот на земјоделските производи наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), во согласност со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за индустрија и трговија пропишува

### П РА В И Л Н И К

**ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПАКУВАЊЕТО И ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ПРАБОТКИТЕ ОД РИБИ, РАКОВИ, ШКОЛКАРИ, МОРСКИ ЕЖОВИ, ЖАБИ, ЖЕЛКИ И ПОЛЖАВИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ**

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат посебните услови во поглед на пакувањето и означувањето на преработките од риби, ракови, школкари, морски ежови, жаби, желки и полжави наменети за извоз (во понатамошниот текст: преработки).

Како преработки, во смисла на овој правилник, се подразбираат преработките наведени во Правил-

никот за квалитетот на рибите, раковите, школкарите, морските ежови, жабите, желките, полжавите и нивните преработки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/64).

Посебните услови од ставот 1 на овој член мораат да бидат исполнети покрај условите пропишани во чл. 197 до 203 на наведениот правилник.

#### Член 2

Во една амбалажна единица (сандак, картонска кутија и др.) може да се пакува само преработка од ист вид и квалитет и од ист датум на производство.

Сандаците и картонските кутии во кои се пакуваат преработки мораат да бидат цврсто заковани односно добро затворени, а од надворешната страна поврзани со челична лента или со челична жица.

#### Член 3

На амбалажната единица во која е запакувана преработката, мораат да бидат следните ознаки:

- 1) назив на преработката и нејзино трговско име, ако го има;
- 2) назив (име) на производителот или извозникот;
- 3) реден број на амбалажната единица;
- 4) број на пакувањето (лименка и др) во амбалажната единица;
- 5) датум на производството на преработката;
- 6) нето-тежина на преработката;
- 7) називот: »Yugoslavia«.

Ознаките на сандаците мораат да бидат натиснати со огнен жиг или фиш шаблон со неизбришлива боја, а ознаките на картонските кутии мораат да бидат отпечатени или натиснати низ шаблон со неизбришлива боја. Ознаките се ставаат во полн назив, освен ознаката на датумот на производството која може да биде ставена и шифрувано.

Ознаките се ставаат со латиница, а по желба на купувачот можат да се ставаат и на јазикот на земјата увозица.

Преработките запакувани во амбалажни единици со нечетливи или завалкани ознаки не смеат да се извезуваат.

#### Член 4

Лименките, стаклените тегли, тубите и садовите во кои се наоѓаат преработки мораат да имаат декларација, која содржи:

- 1) назив на преработката и нејзино трговско име, ако го има;
- 2) назив (име) на производителот или извозникот и негово седиште;
- 3) квалитет на преработките означен со трговски знак (brand);
- 4) нето-тежина на преработката;
- 5) назив на суровините од кои е произведена преработката, и тоа по редоследот на количините;
- 6) називот: »Yugoslavia«.

Сите ознаки се ставаат со латиница, а по желба на купувачот — и на јазикот на земјата увозица. Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јасна и четлива.

Декларацијата може да биде врз обвивката или етикетата, или натисната врз лименката, теглата, тубата односно садот.

#### Член 5

Врз капакот од лименката мораат да бидат натиснати, шифрувани или во полн назив, ознаките на називот на преработката, називот (името) на производителот и датумот на производството.

Ако ознаките на називот на преработката и називот (името) на производителот се натиснати или литографирани во полн назив, тие можат да бидат изоставени од декларацијата врз обвивката или етикетата.

#### Член 6

Од денот на влегувањето во сила на овој правилник врз преработките наменети за извоз нема да се применуваат одредбите од членот 199 ст. 1 и 4 на Правилникот за квалитетот на рибите, раковите, школкарите, морските ежови, жабите, желките, полжавите и нивните преработки.

#### Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3374  
4 август 1965 година  
Белград

Сојузен секретар  
за индустрија и трговија,  
**Хакија Поздерац, с. р.**

#### 711.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65) и членот 6 став 1 од Законот за техничките мери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА УПОТРЕБАТА НА РЕБРЕСТ БЕТОНСКИ ЧЕЛИК ЗА АРМИРАН БЕТОН

#### Член 1

Употребата на ребрест бетонски челик за армиран бетон ќе се врши според Техничките прописи за употребата на ребрест бетонски челик за армиран бетон, што се напечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и составен се дел на овој правилник.

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-3371/1  
13 август 1965 година  
Белград

Сојузен секретар  
за индустрија и трговија,  
**Хакија Поздерац, с. р.**

#### 712.

Врз основа на членот 41 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

### Н А Р Е Д Б А

#### ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПЧЕНИЧНОТО БРАШНО

1. Производителските стопански организации што произведуваат пченично брашно се должни во декларацијата, покрај податоците што ги содржи таа според членот 3 од Правилникот за квалитетот на житото, мелничките производи, лебот и пецивото, тестенините и кексот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/63 и 2/64), за сите типови пченично брашно пакувано во вреќи или друга амбалажа — да стават и ознака на квалитетот на групата од точката 1 став 1 на Одлуката за продажните цени на житото и на производите од жито („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65).

Одредбата од ставот 1 на оваа точка се однесува и на трговските стопански организации што се занимаваат со промет на пченично брашно на големо или на мало, кога вршат пакување на брашно.

2. Ако пченичното брашно се наоѓа во растурена состојба, трговските стопански организации што се занимаваат со промет на пченично брашно на мало се должни на садовите и преградите на рафовите и другите простори во кои се наоѓа такво брашно да го означат видот, типот и квалитетната група на пченичното брашно.

3. Ознаките од точ. 1 и 2 на оваа наредба мораат да бидат забележителни и четливи.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. 3500/1  
17 август 1965 година  
Белград

Сојузен секретар  
за индустрија и трговија,  
Хакија Поздерац, с.р.

713.

Врз основа на точката 6 од Одлуката за определување премии за месести свињи во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

## НАРЕДБА

### ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА МЕСЕСТИ СВИЊИ ВО 1965 ГОДИНА

1. Работните организации што произведуваат или гојат свињи сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст: корисникот на премијата) ја остваруваат премијата според Одлуката за определување премии за месести свињи во 1965 година (во понатамошниот текст: Одлуката), со поднесување барање за премија до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиросметка.

2. Корисникот на премијата има право на премии за згоени свињи од пропишан квалитет што во 1965 година ќе им ги испорача на работни организации што се занимаваат со преработка или промет на добиток и сточарски производи, како и за свињите што ќе ги преработи во свои поголни, а кои произлегуваат:

1) од сопствен запат;

2) од набавка заради гоеење во сопствено гоиште или од гоеење во кооперација со индивидуални земјоделски производители — ако тие свињи поминале во гоеење најмалку три месеци.

3. Ако гои свињи во кооперација со индивидуални земјоделски производители, корисникот на премијата е должен, најдоцна на три месеци пред нивната продажба, договорот за гоеење свињи да го регистрира кај органот на управата надлежен за работите на земјоделството на општината на чија територија ги гои свињите.

Договорот за гоеење свињи се регистрира во три примероци, од кои по еден примерок задржуваат: општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството, корисникот на премијата и индивидуалниот земјоделски производител.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството води евиденција за регистрираните договори за гоеење свињи и врши контрола дали свињите се во гоеење.

4. Квалитетот на свињите се утврдува поединечно за секое грло при колење, а го утврдува ветеринарниот инспектор што врши преглед на добиток на кланица и за тоа издава потврда.

Во потврдата од ставот 1 на оваа точка мора изречно да биде наведено дека свињите се заклани.

Потврдата од ставот 1 на оваа точка мора да содржи клаузула дека секое одделно грло им одговара на условите пропишани со Југословенскиот стандард Свињи за бекон JUS E.C1.011 односно Свињи за колење JUS E.C1.020, како и следните податоци: број на свињи и нивна вкупна тежина, посебно за свињи за бекон, а посебно за прима месести свињи односно месести свињи, според точката 1 на Одлуката, и тоа:

1) од одредбата под 1: за свињите за бекон I класа тежината да изнесува од 80 до 95 kg жива мера по парче, а за свињите за бекон II класа тежината да изнесува од 80 до 95 kg;

2) од одредбата под 2: за свињите прима месести — од I тежинска група тежината да изнесува по парче од 80 до 95 kg жива мера, од II тежинска група тежината да изнесува над 95 до 110 kg и од III тежинска група тежината да изнесува над 110 до 125 kg или повеќе од 125 kg, ако не се постари од 12 месеци;

3) од одредбата под 2: за свињите месести — од I тежинска група тежината да изнесува по парче од 80 до 95 kg жива мера, од II тежинска група тежината да изнесува над 95 до 110 kg и од III тежинска група тежината да изнесува над 110 до 125 kg, или повеќе од 125 kg ако не се постари од 12 месеци.

Потврдата од ставот 1 на оваа точка се издава во три примероци, од кои еден задржува ветеринарниот инспектор, а два му се даваат на корисникот на премијата. За издадените потврди ветеринарниот инспектор води евиденција.

5. Премиите за свињи се исплатуваат за 1 килограм жива мера свињи. Тежината на свињите се утврдува во местото каде што се врши мерење за утврдување преземање, и тоа по истекот на 12 часа од последното хранење, односно според тежината означена во фактурата по одбивање на договореното кало — ако свињите не можеле да бидат мерени по истекот на 12 часа од последното хранење.

6. Кон барањето за премија за свињи корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија од фактура за извршена продажба на свињите. Фактурата мора да содржи: вид, категорија, класа и тежина на свињите изразена во килограм жива мера;

2) своја потврда, потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството, дека свињите произлегуваат од сопствен запат односно од набавка заради гоеење во сопствено гоиште или од гоеење во кооперација. Ако свињите произлегуваат од набавка заради гоеење во сопствено гоиште или од гоеење во кооперација, во потврдата мора изречно да се наведе дека свињите поминале во гоеење најмалку три месеци, со ознака на датумот на ставањето во гоеење, датумот на испораката и редниот број под кој се заведени свињите во евиденцијата на корисниците на премијата за гоеење на свињи, а за свињите што произлегуваат од гоеење во кооперација потврдата мора да содржи и име и презиме на кооперантот и број под кој договорот за гоеење свињи во кооперација е регистриран кај органот на управата од точката 3 на оваа наредба;

3) доказ за извршена исправка на продадените свињи (товарен лист, отпремница и слично);

4) потврда на ветеринарниот инспектор од точката 4 на оваа наредба која покрај податоците од точката 4 ст. 1 до 3 на оваа наредба, мора да содржи и клаузула дека свињите ги исполнуваат и другите услови пропишани со Југословенскиот стандард, и тоа: свињите за бекон — JUS E.C1.011, а прима месестите свињи и месестите свињи — JUS E.C1.020;

5) пресметка на премијата за I килограм и за вкупната количина на продадените свињи.

Ако корисникот на премијата свињите ги употребил за преработка во свој погон а пресметувањето не го врши по пат на фактура, кон барањето за премија наместо фактура прилага потврда, потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството, дека свињите ги употребил за преработка во својот погон. Оваа потврда треба да ги содржи сите елементи што мора да ги содржи фактура (точка 6 под 1).

Ако се поднесува барање за премија за свињи од кооперација, кон барањето се прилага и препис од регистрираниот договор за гоеење на свињи во кооперација.

7. Службата на општественото книговодство е должна пред исплатата на премијата да ја провери точноста на пресметката и потполноста на документацијата.

Службата на општественото книговодство го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на подносителот на барањето, а на товар на сметката бр. 630-15 — Премии за предаден гоен добиток.

8. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на оригинални исправи (потврди и сл.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора да биде натиснат печатот на корисникот на премијата, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја оригинална исправа од ставот 1 на оваа точка, што се поднесува на увид, да назначи дека премијата е исплатена и за колкав број грла.

9. Корисникот на премијата е должен во своето книговодство посебно да ги искаже средствата примени на име премија.

Корисникот на премијата е должен во својот деловен фонд да внесе најмалку 50% од износот на премиите остварени за свињите од гоње во кооперација со индивидуални земјоделски производители.

Во книговодствената евиденција корисникот мора посебно да го искаже делот на премијата што го издвојува во својот деловен фонд (најмалку 50%), а посебно делот што влегува во вкупниот приход.

10. Корисникот на премијата е должен да води посебна евиденција за гоњето на свињи што потекнуваат од гоње во кооперација и од набавка заради гоње во негово гоилиште.

Евиденцијата од ставот 1 на оваа точка опфаќа: реден број, број и категорија на свињите ставени во гоње, датум на ставањето во гоње и датум на испораката на згоените свињи, а за свињите што потекнуваат од гоње во кооперација — и име и презиме на кооперантот и број под кој договорот за гоње во кооперација е регистриран кај органот на управата од точката 3 на оваа наредба.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за начинот, постапката и условите за остварување на премиите според Одлуката за определување премии за добиток во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65).

Барањето за остварување на премијата за пилиња — бројлери испорачани од 1 јануари 1965 година до 26 јули 1965 година може да се поднесе до 30 ноември 1965 година. Корисникот на премијата што не ќе го поднесе барањето до овој рок, го губи правото на остварување на премијата.

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 443-86/65

11 август 1965 година

Белград

Сојузен секретар  
за земјоделство и шумарство,  
Жоже Инголич, с. р.

714.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за определување премии за кравјо млеко во 1965 година (Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

## НАРЕДБА

### ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 1965 ГОДИНА

1. Работните организации што произведуваат кравјо млеко (во понатамошниот текст: корисниците

на премиите) ги остваруваат премиите од точката 1 на Одлуката за определување премии за кравјо млеко во 1965 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување барање до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Како кравјо млеко од сопствено производство (точка 1 став 1 под 1 на Одлуката) се подразбира млекото што корисникот на премиите ќе го произведе во сопствена режија со сопствени или закупени средства.

Како кравјо млеко произведено во кооперација (точка 1 став 1 под 2 на Одлуката) се подразбира млекото произведено со средствата на индивидуални производители и со средствата на корисниците на премиите што се даваат врз основа на договор за кооперација.

3. Премиие од точката 1 на Одлуката се исплатуваат за кравјо млеко што содржи најмалку 3,2% млечна маст.

Ако кравјото млеко содржи помалку од 3,2% млечна маст, за такво млеко не можат да се остварат премии ниту количините на такво млеко можат да се пресметуваат на количини млеко со 3,2% млечна маст заради остварување на премиите.

За кравјо млеко од сопствено производство на корисниците на премиите што содржи повеќе од 3,2% млечна маст, се врши пресметување на количините на такво млеко на количини со 3,2% млечна маст. Кравјото млеко од сопствено производство на корисниците на премиите што содржи над 4% млечна маст се пресметува како да содржи 4% млечна маст.

4. Како погон за преработка односно како продавница за продажба на кравјо млеко од точката 1 став 2 на Одлуката се подразбира организациона единица за чija дејност корисникот на премиите води издвоена евиденција во рамките на централното книговодство.

5. Матичното книговодство и селекцијата и контролата на продуктивноста на кравите молзници (точка 2 на Одлуката) корисникот на премиите ги води според стручните упатства од Југословенскиот земјоделско-шумарски центар во Белград.

6. Кон барањето за премии корисникот на премиите прилага:

1) фактура односно копија од фактура за извршеното продавање на кравјо млеко, во која е назначен и процентот на млечна маст на продаденото кравјо млеко односно просечниот процент на млечна маст од еднодневно молзење ако сето ова млеко му е испорачано на ист купувач;

2) доказ за испораката на продаденото млеко (товарен лист, отпремница и сл.), со датум на испораката;

3) своја потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството, дека кравјото млеко за кое се бара премија произлегува од сопствено производство односно од производство во кооперација со индивидуални производители. Ако корисникот на премиите остварува премии за млеко од сопствено производство и од производство во кооперација, во потврдата мораат да се назначат посебно количините на млеко од сопствено производство а посебно количините на млеко од кооперација. Во потврдата мора да се наведе дека кравјото млеко не произлегува од откуп вон кооперативен однос;

4) пресметка на премиите, во која се внесуваат податоци за продадените и испорачани фактични и пресметаните количини кравјо млеко, изразени во литри — посебно за млеко од сопствено производство а посебно за млеко од производство во кооперација, како и износот на премиите за еден литар и за вкупните односно пресметаните количини ако е вршено пресметување;

5) препис од потврдата на републичката односно покрајинската установа за селекција на добиток за воведувањето и уредното водење на матичното книговодство и селекцијата и контролата на продуктивноста на кравите молзници. Потврдата важи 6 месеци од денот на издавањето;

6) спецификација издадена од купувачот односно преработувачот за процентот на млечна маст во испорачаното млеко;

7) своја потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството, за млеко произведено во кооперација, дека со индивидуални производители е склучен договор за производство на млеко, во која мораат да бидат наведени броевите под кои се заведени договорите кај корисникот на премиите.

Ако корисникот на премиите кравјото млеко од сопствено производство или од производство во кооперација го преработи во млечни производи во својот погон или го продаде преку свој погон или продавница, а пресметувањето не го врши по пат на фактура, тој кон барањето за премија, наместо фактура, прилага своја потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството дека млекото го преработил во млечни производи во својот погон односно им го продал на потрошувачите преку свој погон или продавница. Покрај тоа, тој во потврдата мора да наведе дека за таа преработка односно продажба на млеко, во рамките на централното книговодство води издвоена евиденција за премиите остварени за млеко од сопствено производство односно од производство во кооперација. Во оваа потврда корисникот на премиите внесува и податоци за количината на преработено односно продадено кравјо млеко и за процентот на млечна маст во млекото.

Покрај исправите од ставот 1 на оваа точка, корисникот на премиите е должен во рок од три месеци од денот кога ја наплатил премијата од средствата предвидени во сојузниот буџет, да поднесе доказ дека премијата во износ од 10 динари за еден литар кравјо млеко од сопствено производство и од производство во кооперација, што ја обезбедуваат републиките со свои прописи (точка 1 на Одлуката), е наплатена од страна на купувачот односно преработувачот на кравјото млеко. Како доказ дека таа премија е наплатена служи преписот од делот на вирманскиот налог врз основа на кој е наплатена премијата. На грбот на преписот на вирманскиот налог мораат да бидат назначени: називот на производителот од кој е откупено млекото, количината на кравјо млеко за која е наплатена премијата и височината на наплатената премија за еден литар. Преписот на делот од вирманскиот налог го заверува купувачот односно преработувачот на кравјото млеко. До поднесувањето на овој доказ премиите ќе се исплатат, но ако корисникот на премиите во определен рок не го поднесе овој доказ, тој е должен во понатамошен рок од 8 дена да ја врати премијата наплатена од средствата предвидени во сојузниот буџет во корист на сметката бр. 630-03 — Сојузна премија за млеко од сопствено производство, односно во корист на сметката бр. 630-02 — Сојузна премија за млеко од кооперација.

7. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премии во поглед на пресметката и документацијата е исправно, таа го одобрува износот на премиите во корист на жиросметката на корисникот на премиите, а на товар на сметката бр. 630-03 — Сојузна премија за млеко од сопствено производство, ако е во прашање млеко од сопствено производство, или на товар на сметката бр. 630-02 — Сојузна премија за млеко од кооперација, ако е во прашање млеко од производство во кооперација.

8. Корисникот на премиите е должен во своето книговодство и документација да води уредна и ажурна евиденција за количините на кравјо млеко и остварените премии, посебно за млеко од соп-

ствено производство, а посебно за млеко од производство во кооперација.

9. Ако кон барањето за премии се прилагаат преписи на оригинални исправи (фактура, товарен лист и др.) тие мораат да бидат потпишани од овластени лица и на нив мора да има втиснат печат на корисникот на премиите, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја оригинална исправа од ставот 1 на оваа точка што се поднесува на увид, да назначи дека премијата е исплатена.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за поблиските услови и постапката за остварување на премиите за кравјо млеко во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/65).

11. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 443-87/65.

11 август 1965 година  
Белград

Сојузен секретар  
за земјоделство и шумарство,  
Жоже Инголич, с. р.

## 715.

Врз основа на членот 6 став 2 од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65 и 36/65), директорот на Сојузниот завод за цени издава

### НАРЕДБА

#### ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

1. Производителските стопански организации можат, според условите на пазарот, да ги формираат своите продажни цени за следните производи:

- 1) јоргани,
- 2) душечи.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-72/1

21 август 1965 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за цени,  
Душан Вуковиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за формирање на продажните цени за тутунски преработки и кибрит објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА НАРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТКИ И КИБРИТ

Во точката 2 во третиот ред одозгора, наместо зборот: „наменет“ треба да стои зборот: „најмалку“.

Од Сојузниот завод за цени, Белград, 19 август 1965 година.

## УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи донесува

## У К А З

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИРАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИРАН**

## I

Се отповикува

Гојко Жарковиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Иран.

## II

Се назначува

Жига Водушек, досегашен шеф на Кабинетот на државниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Иран.

## III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 17

14 август 1965 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

## У К А З

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АЛЖИРСКА ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АЛЖИРСКА ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА**

## I

Се отповикува

Нијаз Диздаревиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Алжирска Демократска Народна Република.

## II

Се назначува

Мирослав Виторовиќ, досегашен политички работник во Секретаријатот на Извршниот одбор на Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, за извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Алжирска Демократска Народна Република.

## III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 18

17 август 1965 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ

**ЗА УПОТРЕБАТА НА РЕБРЕСТ БЕТОНСКИ ЧЕЛИК ЗА АРМИРАН БЕТОН**

кои се составен дел на Правилникот за Техничките прописи за употребата на ребрест бетонски челик за армиран бетон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/65) се објавени како Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/65 и можат да се добијат преку СЛУЖБАТА ЗА ПРОДАЖБА на Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Жиро-сметка 101-13-602-32.

## СОДРЖИНА:

Страна

- |  |      |
|--|------|
| 707. Упатство за водење евиденција за прометот и начинот на пресметувањето и плаќањето на аконтации на данокот на промет на стоки на мало и за примена на даночните стопи и ослободувања — — | 1513 |
| 708. Упатство за постапката за утврдување на царинската основица и за остварување на правото на ослободување од плаќање на царина — — — — —  | 1519 |
| 709. Правилник за посебните услови за транспортирање овошје, зеленчук и печурки и производи од овошје, зеленчук и печурки наменети за извоз — — — — —  | 1522 |
| 710. Правилник за посебните услови за пакувањето и означувањето на преработките од риби, ракови, школки, морски ежови, жаби, желки и полжави наменети за извоз                               | 1523 |
| 711. Правилник за техничките прописи за употребата на ребрест бетонски челик за армиран бетон — — — — —  | 1524 |
| 712. Наредба за означување на пченичното брашно — — — — —  | 1524 |
| 713. Наредба за начинот, постапката и условите за остварување на премиите според Одлуката за определување премии за месести свињи во 1965 година — — — — —                                   | 1525 |
| 714. Наредба за поблиските услови и постапката за остварување на премиите за кравјо млеко во 1965 година — — — — —   | 1526 |
| 715. Наредба за начинот на формирањето на цените за одделни производи — — — — —  | 1527 |
| Исправка на Наредбата за формирање на продажните цени за тутунски преработки и кибрит — — — — —  | 1527 |